



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Глаголите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 29 септември 1952
Број 27 Година VIII

Претплата за 1952 год. изнесува
560 дин. Овој број чини 16 динари
Чековна сметка број 801-901-702

90

Врз основа на точ. 17 од Првото напатствие за спроведување на Уредбата за оснивање на заводи за социјално осигурување и за привремено управување со средствата за социјално осигурување, Министерот — Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на Народна Република Македонија и Директорот на Заводот за социјално осигурување на Народна Република Македонија донесуваат

П РА В И Л Н И К

ЗА ОСНИВАЊЕ, СОСТАВ И РАБОТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

I. ОСНИВАЊЕ НА КОМИСИИТЕ

Член 1

Во врска со чл. 19 и 20 од Уредбата за оснивање на заводи за социјално осигурување и за привремено управување со средствата за социјално осигурување, а со цел за остварување правата врз основа на социјалното осигурување, се осниваат здравствени комисиии, комисиии за бањски и климатски лекувања, инвалидско-пензионни комисиии и повисока здравствена комисија.

Повисоката здравствена комисија по потреба има одделни совети за бањски и климатски лекувања и за прашања по инвалидско-пензионни предмети.

Овие комисиии се органи на социјалното осигурување и стојат под раководството на оние органи кои ги образуваат по прописите на овој Правилник.

Трошковите на комисиите ги снесат заводите за социјално осигурување.

Член 2

Здравствените комисиии и комисиите за бањски и климатски лекувања ги образуваат советите за народно здравје и социјални грижи на народните одбори на околиите, односно градските по заедничка препорака од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НРМ и Заводот за социјално осигурување на НРМ.

Делокругот на здравствената комисија и на комисијата за бањски и климатски лекувања може да ги опфати и подрачјата на повеќе околиии. Во тие случаи здравствените комисиии и комисиите за бањски и климатски лекувања ги образува и нивните седишта и подрачја на работата ги одредува Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НРМ во споразум со Заводот за социјално осигурување на НРМ.

Член 3

Инвалидско-пензионите комисиии ги образуваат споразумно Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НРМ и Заводот за социјално осигурување на НРМ.

Делокругот на една инвалидско-пензиона комисија може да ги опфати и подрачјата на повеќе околиии.

Член 4

Повисоката здравствена комисија ја образуваат споразумно Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на НРМ и Заводот за социјално осигурување на НРМ.

II. СОСТАВ НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ

Член 5

Здравствените комисиии и комисиите за бањски и климатски лекувања се состојат од најмалку 2 лекари, од кои едниот по правило треба да биде специјалист за хирургија или интерна медицина, и еден претставител на осигураниците кого го одредува Извршниот одбор на Заводот за социјално осигурување во седиштето на комисијата од листата на осигураниците која ја предлага синдикалниот совет од седиштето на комисијата.

Членовите на комисијата имаат заменици. Наместо лекарот специјалист може да биде член на комисијата лекар од општа пракса со многугодишен стаж во амбулантно-поликлиничка служба.

Член 6

Инвалидско-пензионите комисиии се состојат од најмалку 2 лекари, од кои едниот по правило треба да биде специјалист за интерна медицина, а другиот хирург, и едно стручно лице од онаа струка во која припаѓа осигураникот. Членовите на комисијата имаат заменици. Наместо лекарите специјалисти можат да бидат членови на комисијата и лекари од општа пракса со многугодишен стаж во амбулантно-поликлиничка служба.

Членот на комисијата што не е лекар го одредува Извршниот одбор на Заводот за социјално осигурување на НРМ од листата која ја предлага синдикалниот совет од седиштето на комисијата. Листата мора да содржи од 5-15 осигураници.

Член 7

Повисоката здравствена комисија се состои од најмалку 3 лекари — специјалисти, од кои по правило едниот треба да биде балнеолог, другиот фтизиолог а третиот хирург, и 2 претставника на осигураниците од кои едниот треба да биде стручно лице од струката во која припаѓа осигураникот.

Наместо лекарите специјалисти можат да бидат членови на комисијата и лекари од општа пракса со долгогодишен стаж во амбулантно-поликлиничка служба односно со долгогодишна пракса во оценување на инвалидитет.

Членовите на комисијата имаат заменици.

Членовите на комисијата што не се лекари ги одредува Извршниот одбор на Заводот за социјално осигурување на НРМ од листата која ја предложува Земскиот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија за НРМ. Листата мора да содржи од 5 до 20 осигураници.

III. НАДЛЕЖНОСТ НА КОМИСИИТЕ

Член 8

Здравствените комисии ги вршат следните работи:

1. Даваат мислење по жалбите на осигураниците против налезот и мислењето на лекарот поединец односно против решението на Заводот за социјално осигурување на околицата (градот) донесено врз основа на налезот и мислењето на лекарот поединец.

2. Врз основа на налезот и предлогот на одредениот односно овластениот лекар ја утврдуваат потребата и должината на лекувањето преку 2 месеца.

3. Даваат стручна помош на лекарите што ординираат и се грижат за правилноста на нивната стручна работа.

4. Вршат и други работи што ќе им се дадат во надлежност по постоеките прописи.

Член 9

Комисите за бањски и климатски лекувања врз основа на образложен налез и предлог од лекарот што ординира и врз основа на прегледот на осигураникот даваат налез и мислење за потребата за лекување на осигураникот во бањски и климатски лекувалишта.

Член 10

Инвалидско-пензионите комисии ги вршат следните работи.

1. Даваат налез и мислење за смалувањето односно губиток на способноста на осигураникот за работа со цел за одредување на инвалиднина и инвалидска пензија.

2. Даваат мислење дали може да се упати осигураникот на друга работа.

3. Даваат мислење за можноста да се оспособи осигураникот за друга работа (преквалификација) и ја одредуваат работата за која осигураникот може да се преквалифицира.

4. Даваат мислење за потребата да се премести осигураникот на друга работа заради спречување на инвалидност.

5. Вршат и други работи определени со Законот за социјално осигурување на работниците и службениците и нивните фамилии и прописите донесени врз основа на тој Закон.

Член 11

Повисоката здравствена комисија ги врши следните работи:

1. По жалба на осигураникот или по барање од Заводот, дава мислење и оцена за правилноста на налезот и мислењето на здравствените комисии, на комисиите за бањски и климатски лекувања и на инвалидско-пензионите комисии,

2. Се грижи за правилноста на стручната работа на здравствените комисии, комисиите за бањски и климатски лекувања и инвалидско-пензионите комисии, им укажува стручна помош на истите и предлага мерки за усовршување на нивната организација и работа.

3. Врши и други работи кои ќе и' бидат дадени во надлежност по постоеките прописи.

IV. РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ

Член 12

Здравствените комисии, комисиите за бањски и климатски лекувања, инвалидско-пензионите комисии и повисоката здравствена комисија по правило ја вршат својата работа во амбуланти, поликлиники или болници.

Член 13

Работењето на комисиите го одредуваат споразумно органите на здравствената служба и заводите за социјално осигурување во седиштата на поедините комисии.

Член 14

Органите кои ги образуваат комисиите се должни на секоја комисија да и обезбедат се што и е потребно за нејзината правилна работа и да и стават на располагање потребен број службеници за водење на администрацијата.

Член 15

Сите комисии ги донесуваат своите решенија во полн состав. Ако во здравствената комисија, комисијата за бањски и климатски лекувања или инвалидско-пензионата комисија не се постигне по некој предмет едногласност, предметот се доставува на решавање на повисоката здравствена комисија.

Ако во повисоката здравствена комисија по некој предмет не се постигне еднодушен став, може да се издвојат мислењата на поедини членови.

Како член на комисијата односно заменик на членот на комисијата не може да учествува лекарот поединец што го прегледал осигураникот и дал свој налез и мислење, а како член на повисоката комисија не може да учествува лекар којшто учествувал во решавањето по истиот предмет како член или заменик на членот на пониската комисија.

Член 16

Секоја комисија треба да води наместо лекарски дневник картотека и регистер. Во картотеката се запишуваат личните податоци на осигураникот, анамнезата, состојбата на денот на прегледот (статус презенс), лабораториските, рентгенските и другите специјалистички налази, дијагнозата и предлогот. Во регистерот се запишува презимето и името на осигураникот, името на таткото, местото и годината на раѓањето и бројот на картонот (личниот лист) под кој го води комисијата.

Покрај картотеката и регистарот секоја комисија треба да води и деловоден протокол во кој ги заведува само актовите од општа природа.

Картотеката, регистарот, деловодниот протокол и другите помошни книги, како и останалата преписка, ги водат административни службеници доделени на комисијата за овие работи.

Член 17

Секоја комисија има свој штембил и печат.

Член 18

Платите на членовите на комисиите и на административните службеници ќе ги исплатува Заводот за социјално осигурување.

Член 19

Овој Правилник стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, на кој ден престануваат да важат сите прописи кои се во противност со овој Правилник.

Број 1533 од 5-IX-1952 година, Скопје.

Министер-Претседател
на Советот за народно здравје и
социјална политика на Владата
на НРМ

В. Ацева, с. р.

Директор на Заводот
за социјално осигурување на НРМ
Н. Јанески, с. р.

93

По укажаната потреба, а со цел да им се овозможи на учениците од осмолетките да си го продолжат образованието

РЕШАВАМ**ДА СЕ ОТВОРИ ПОЛНА ГИМНАЗИЈА ВО КИЧЕВО**

Во учебната 1952/53 година да се отвори V клас, а во наредните учебни години sukcesивно да се отвараат VI, VII и VIII клас.

Наставата ќе се изводи на мајчиниот јазик на учениците сметајќи да за отварање на посебно одделение треба да има најмалку 20 ученика.

Ова решение стапува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 7498 од 7-VIII-1952 година, Скопје.

Министер-претседател
на Советот за просвета,
наука и култура,
Д. Цамбаз, с. р.

Огласен дел

91

По укажаната потреба, а со цел да им се овозможи на учениците од осмолетките да си го продолжат образованието

РЕШАВАМ**ДА СЕ ОТВОРИ ПОЛНА ГИМНАЗИЈА ВО ГЕВГЕЛИЈА**

Во учебната 1952/53 година да се отвори V и VI клас, а во наредните учебни години sukcesивно да се отвараат VII и VIII клас.

Наставата ќе се изведе на мајчиниот јазик на учениците сметајќи да за отварање на посебно одделение треба да има најмалку 20 ученика.

Ова решение стапува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 7496 од 7-VIII-1952 година, Скопје.

Министер-претседател
на Советот за просвета,
наука и култура,
Д. Цамбаз, с. р.

92

По укажаната потреба, а со цел да им се овозможи на учениците од осмолетките да си го продолжат образованието.

РЕШАВАМ**ДА СЕ ОТВОРИ ПОЛНА ГИМНАЗИЈА ВО ГОСТИВАР**

Во учебната 1952/53 година да се отвори V клас, а во наредните учебни години sukcesивно да се отвараат VI, VII и VIII клас.

Наставата ќе се изводи на мајчиниот јазик на учениците сметајќи да за отварање на посебно одделение треба да има најмалку 20 ученика.

Ова решение стапува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

**РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ
И РАБОТИЛНИЦИ**

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Брод бр. 2052/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници по рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Столе Трајчев Крстески со седиште во село Тополница.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Столе Трајчев Крстески.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Брод бр. 2052/52 год. П-36-735

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Брод бр. 10120/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Исеин Фалзијов Еминоски со седиште во село Дебреште.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исеин Фалзијов Еминоски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Брод бр. 10120/51 год. П-36-736

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 9796/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 175, рег.

ТАРИФА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“

1. Судски огласи и промена на имиња за секој збор по 5 динари.

2. Регистрации на државни стопански претпријатија и претпријатија на општествените и задружните организации 1800 динари и 4% данок.

3. Промени во регистрот на стопанските претпријатија 1200 динари и 4% данок.

4. Огласи за ликвидација на претпријатија 1500 динари и 4% данок.

5. Регистрации на задруги и промени во задружниот регистер 850 динари.

6. Регистрации на приватни занаетчиски дуќани и работилници 550 динари.

7. Адвокатски огласи (регистрации на адвокатски фирми) за секој збор по 10 динари и 4% данок.

8. Мали огласи (лични карти, свидетелства, работнички книшки, воени документи, собранијќи книшки и др. 160 динари.

Оваа тарифа ќе се применува од 1 октомври 1952 година, кога престанува важноста на тарифата објавена во „Службен весник на НРМ“ бр. 5/52.

бр. 175/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Тодор Диванисов Николов со седиште во село Винаца.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на земјоделски алати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Диванисов Николов.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 2374 од 21-III-1952 год. П-36-741

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кратово бр. 7857/47 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 173, рег. бр. 173/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Стојан Е. Јованов со седиште во село Злетово.

— Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Е. Јованов.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 2372 од 18-IV-1952 год. П-36-742

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 9727/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 174, рег. бр. 174/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Никола Петров Димитров со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Петров Димитров.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 2373 од 18-IV-1952 год. П-36-743

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 15/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 279, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Нестор Алексос Смилески со седиште во Маврови Ханови.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нестор Алексос Смилески.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 1078 од 14-IV-1952 год. П-36-739

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 13/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 280, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Мелани Адемов Синан со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мелани Адемов Синан.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 2345 од 9-IV-1952 год. П-36-740

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Гостивар бр. 10/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 45, рег. бр. 278, занаетчискиот дуќан под фирма: Абација, Данило Синадина Неделковик со седиште во село Чегране.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селански алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данило Синадина Неделковик.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Гостивар, бр. 1912 од 8-IV-1952 год. П-36-744

СООПШТЕНИЕ

Се молат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ кои до денес не ја подмириле претплатата за 1952 година, веднаш да ја уплатат на нашата тек. сметка 801-901702 при Народната банка на ФНРЈ — Централа за НРМ — Скопје.

Претплатата за 1952 година изнесува 560 динари.

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
90. Правилник за оснивање, состав и работа на лекарските комисии — — — — —	275
91. Решение да се отвори Полна гимназија во Гевгелија — — — — —	259
92. Решение да се отвори Полна гимназија во Гостивар — — — — —	259
93. Решение да се отвори Полна гимназија во Кичево — — — — —	259